

**Општи карактеристики:** Религијата како облик на човечката свест, го следела човекот од неговото раѓање. Зборот религија потекнува од латинскиот збор **религио**, што значи побожна обврска, почитување на боговите и вршење на верски обреди. Според Хегел таа е највисоката свест на човечкиот ум.

Во светот постојат голем број религии, од кои најраширени се: **христијанството, муслиманството ( исламска), будизмот, хиндуизмот и др.**

**а) Христијанството:** Територијално е најраспространета во светот.

- Појава: на денешната територија на Израел и Јордан (Палестина) пред 2000 години, како резултат на тешката положба и експлоатацијата која врз народот ја спроведувале домашните кралеви и Римската држава.

- Оснивач: Господ Исус Христос

Во **1054** год. оваа религија го изгубила своето единство со што се појавиле две цркви: **Западната Римокатоличка и Источната Грчка-православна црква.**

- Поделба: Денес во светот живеат околу **2 милијарди** луѓе со христијанска вероисповед, поделени во три поголеми христијански цркви: **католичка, православна и протестанска.**

- **Католичката црква** е единствена со седиште во **Ватикан.**

- **Православната црква** е поделена на 18 автокефални православни цркви: Руска, Грузиска, Романска, Македонска, Српска, Грчка и др.

- **Протестанската** се формирала во 16 век како опозиција на Римокатоличката.

Со неа се опфатени: Велика Британија, Германија, Данска, САД, Канада, Јужно Африканската Република (ЈАР), Австралија и Нов Зеланд.

**б) Исламска религија:** Е најмлада светска религија. Со неа се опфатени околу **1 милијарда** луѓе.

- Појава: во 7 век во Саудиска Арабија во градот Мека.

- Идеолог (оснивач) Мухамед.

- Распространетост: Сирија, Турција, Египет, Алжир, Мароко, Тунис, Либија, Пакистан, Индија, Индонезија и др. На Балканот ја донеле Турците.

- Постојат две поголеми секти: **шеити** и **сунети**, како и други помали секти **дервиши** и др.

**в) Будизмот:** Е стара религија, се појавила во **6 век** пред нашата ера во **Кина**, а нејзин оснивач е **Буда.**

- Оваа религија не познава обреди, а се нагласува милоста, трпеливоста, самооткажувањето.

- Распространета е во Кина, Монголија, Кореја, Јапонија, Тибет, Индокина и Шри Ланка.

- Будизмот има своја гранка позната како **ламанизам** која е проширена во Тибет и Монголија.

**г) Хиндуизам:** Е распространет во Хиндустанската Низина во Индија околу „светата“ река Ганг.

- Оваа религија забранува употреба на млеко и месо од крава затоа што таа се смета за свето животно.

- Хиндуизмот има повеќе од 700 милионо верници.